

МАКЕДОНЦИТЕ ВО БУГАРИЈА ПОСТОЈАТ ВО СИТЕ ПОПИСИ ПО 1944 г.

од С. Ратевски, дипл. професор по историја

Во последните години бугарската наука и пропаганда прават големи напори да ги побијат резултатите од пописот на населението спроведен во Бугарија од 25. 12. 1946 г. до почетокот на јануари 1947 г. Причина за нивното упорно негирање доаѓа од бугарската националистичка догма дека нема, не може и не треба да има Македонци зашто тие сите се "Бугари". А резултатите од пописот се многу јасни- мнозинството од народот во Пиринскиот дел на Македонија се декларирало како Македонци. Еве ги и самите резултати:

*Процент на луѓето што се декларирале како Македонци според
околии. (неофицијални резултати објавени во в. Пиринско Дело на
30.12.1946 г.)*

Околија	Процент Македонци
Петрич	85-90 %
Свети Врач	80-85 %
Неврокоп	60-65 %
Разлог	55-60 %
Горна Цумая	45-50 %

А еве и официалните податоци за две околии (Државен архив на Р. Бугарија ф. 210, опис 1, а. е. 903; од книгата на В. Јотовски - Националната афирмација на Македонците во Пиринскиот дел на Македонија 1944-1948 г. Скопје 1996, с. 155).

Збирни юодајоци за њештичка околија

Вкупно	16 745	7 822	7248	1399	15 774	6542	7026	2176
--------	--------	-------	------	------	--------	------	------	------

Збирни *тодатоци* за Свештиврачка околија (1946 г.)

народност	мажи				жени			
	вкупно	0-18 г.	18-59 г.	над 60 г.	вкупно	0-14 г.	15-49 г.	над 50 г.
Бугари	2 862	1 179	1 437	226	2 470	970	1 169	330
Македонци	18 174	8 475	7 779	1 420	17 953	7 190	8 315	2 448
Помаци	29	16	12	1	26	8	14	4
Руси	10	/	7	3	/	/	/	/
Грци	4	1	3	/	2	/	2	/
Романци	3	/	/	/	/	/	/	/
Цигани	373	189	152	30	368	178	146	42
Евреи	1	/	/	/	2	1	1	/
Ерменци	7	1	6	/	1	1	/	/
Албанци	/	/	/	/	4	2	2	/
Чеси	/	/	/	/	2	/	/	1
вкупно	21 463	9 861	9 396	1 680	20 828	8 362	9 749	2 825
писмени	13 613	/	/	/	10 069	/	/	/
неписмени	7 859	/	/	/	10 764	/	/	/

Според бугарските толкувања резултатите се должат на притисок врз населението извршен од страна на Н.Р.Македонија и Југославија преку БРП-комунисти (?) и оние граѓани што се спротиставувале биле малтретирани и праќани во затвор. Во прилог на тоа се наведуваат поединечни сеќавања на луѓе со денешен датум. Но таквата теза е абсолютно нереална и неодржлива. Веднаш се поставуваат неколку прашања. Зашто не постои наредба за задолжително запишување на населението како македонско и како можело без таква наредба да се изврши насилено помакедончување на населението од страна на попишувачите кои според бугарските автори исто се осекале Бугари? (Великобугарските апологети цитираат само една слична наредба, издадена наводно од околијскиот началник во Разлог, но не можат да објаснат зашто непостојат такви наредби во останатите околии на Пиринска Македонија, ниту централна наредба во слична смисла. Како да разложкиот градоначалник самоинициативно се осудил да издаде таква заповед. Резултатите од пописот во Разложко каде бројот на запишаните како Бугари е втор по големина во окружот прават постоењето на таква наредба нереално и сомнително во секој поглед.) Испаѓа дека попишувачите тоа го сториле самоинициативно и против својата совест и оваа чудна идеја им дошла некако на сите нив истовремено. Потоа, зашто во пописните карти не фигурира графа "Македонец"?! Зачудуваат и резултатите кои иако (според бугарските автори) биле добиени по пат на насилиство не се 99 % (какви се сите резултати добивани по директива кај комунистите) туку средно 70 % Македонци? Зашто резултатот по околии е толку различен?

Процентот на Македонците (т.е.на оние што се декларираше како такви, зашто сите во Пиринско се Македонци) е најголем во најдалечените од Бугарија околии каде и асимилацијата била послаба и тоа е сосема разбираливо. Неразбираливо станува кога ќе го погледнеме од бугарска гледна точка. Испаѓа дека во пограничните околии каде отпорот е многу полесен и хората се помалку зависни тие дале најслаб отпор а во околиите _во внатрешноста каде и контролата и стравот се поголеми а условите за отпор помали тие успешно и храбро и се спротиставиле на власта и околу половината се запишале "Бугари".Најголем е процентот на "Бугарите" токму во најкомунистичките околии-Разлошка и Горноџумајска а најмал во Петричка и Светиврачка каде базата на комунистите е најслаба - па за каква директива и насилиство преку БРП(к) може да станува збор? Сакам да обратам внимание дека пописот е спроведен _во Бугарија, од бугарски власти во време кога сеуште постои демократска опозиција и кога Пиринскиот дел веке 34 години се наоѓал во Бугарија за кое време Македонците биле бугаризирани! Ако постоел некаков страв тој бил кај луѓето со Македонска свест за кои и сегашноста и иднината биле целосно нејасни а не за луѓето со бугарска свест кои живееле во бугарска држава. Тие последните немале никаква причина за страв зашто согласно со одлуките на X пленум на ЦК на БРП(к) од 9.08 1946 г. дури и да дојдело до обединување на Пиринскиот дел кон НР Македонија ("земајки ја во предвид волјата и интересите на самиот македонски народ") тоа ке било во рамките на федерација во која ке се наоѓала и Бугарија без да постои граница меѓу Македонија и Бугарија а _сите жители на Пиринска Македонија кои сакале ќе можеле да си го задржат бугарското државјанство.

Друга била ситуацијата за луѓето со македонска свест. Не само што немало за нив графа "Македонец" на пописот, но и никој не им гарантираше дека можат слободно и без последици да се изјаснат како Македонци. Дури пет дена по започнувањето на пописот поради бројните прашања на читателите во „Пиринско Дело“ (25.12.1946 г.) излегува текст дека Македонците можат слободно да се изјаснат како Македонци. Македонската емиграција во етничка Бугарија тоа можела да го прочита дури по завршувањето на пописот на 6.01.1947 г. во в.Македонско знаме.Може но не мора-тоа е пораката притоа многу задоцнета.

Сепак најдобар доказ дека изјаснувањето било слободно (освен несигурноста кај луѓето со македонска свест се разбира) се самите резултати.Од 5 до 55 % од населението во разните околии на Пиринска Македонија се запишало како "Бугари". Ако тие можеле да го сторат тоа зашто да не можеле да се запишат "Бугари" и останатите доколку сакале?И обратно , ако тие што се запишале како Македонци го сториле по принуда зошто немало таква принуда и за оние што се запишале како "Бугари"? И во што би се состоела таквата принуда? Како например се казнети 55 % од населението на Горноџумајска околија што се запишале како Бугари? Или 40-45-те % во Разлог? Според

бугарското толкување на пописот тие треба да се пратени во затвор но такво нешто нема.

Доколку бугарската власт навистина сакала да го запише населението во Пиринска Македонија како македонско тоа многу лесно можела да го направи по административен пат без да ги прашува луѓето, како што постапувала дотогаш. (Конкретен пример: Елена Глигорова од село Цапарево до 1944 г и по 1963 г. редовно е запишувања како "Бугарка" и ако се осекала и до денес се декларира како Македонка. Таа тоа го коментира така: "никој не ме прашал". Дури и луѓето што биле испраќани на смрт затоа што се декларирале и бореле како Македонци редовно биле запишувања како "Бугари" !) Несомнено е дека доколку сакале сите Македонци да се запишат како Македонци , а не како Бугари, властите тоа целосно и лесно ќе го направеле и во 1946 г. а не само делумно. Јасно е значи дека тие не сакале такво нешто.

Што се однесува до современите "сеќавања" на поединци за насилено запишување како Македонци во 1946 г., тие не можат да се ослободат од сомнението имено дека се современи и профитерски ,дадени од луѓе што _позициите во општеството ги должат на својата бугарска определба , или на луѓе кои , сакајќи да ги задржат стекнатите позиции инсистираат на секој начин да ја измијат нерентабилната _македонистичка дамка од своето минато и да ја докажат својата современа но и "исконска" чиста бугарска свест. Притоа треба да се прави разлика меѓу луѓето што се самоопределувале како Бугари и великобугарските националисти кои се стремеле својата определба на секоја цена да му ја наметнат на сето население и затоа јаросно се спротиставувале на дадената можност Македонците да се самоопределуваат како Македонци (како митрополитот Борис например). Првите немале проблеми со властта додека вторите можело законски да бидат санкционирани.

Уште помал доказ за "насиљство врз бугарската свест" се пресудите за "ванчомихајловизам" кои биле донесувани не поради бугарската свест на судените лица, туку или за нивно учество во организацијата на Михајлов порано и злодела против комунистите, или заради антикомунизам, или поради определба за обединета и независна Македонија под западен протекторат и др. при што често се осудувани и луѓе со македонска национална свест. Познато е дека пресудите во сталинистичкиот период имаат шаблонски карактер _без да се _води сериозна сметка за реалната содржина и вистинитоста на престапите. Доколку се судеше на луѓето со бугарска определба би требало половината население на Разложка и Горноџумајска околии да се најде в затвор.

Обидите да се негираат резултатите не држат. Притоа многу е симптоматично _дека "научниците" -негатори _зборуваат само за овој попис но немаат храброст да ги анализираат другите пописи и _нив едноставно ги

премолчуваат, што само по себе доволно зборува за научноста и објективноста на нивните трудови како и за целите што си ги имаат поставено. Не обид да се истражи вистината , тук обид таа да се порекне (каде постои можност) да се изврти или премолчи(каде што не може да се фалсификува)! Да погледнеме тоа што храбро _и објективно се премолчува од Бугарска страна.

Во 1946-1947 учебна година (т.е. во иста година со гореразгледаниот попис) _во училиштата во Пиринска Македонија , Обласната училишна дирекција направила попис на учениците. Еве ги и резултатите:

Околии	Македонци-христијани	Македонци-муслумани	Бугари	Цигани	Други	Вкупно
Горноџумајска	7344/ 87,4 %	116/ 1,3 %	820/ 9,3 %	69/ 0,8 %	44/ 0,5 %	8393
Неврокопска	7141/ 62,7 %	3002/ 26,0 %	788/ 7,6 %	116/ 1,0 %	506/ 4,3 %	11553
Петричка	7755/ 92,7 %	/	625/ 7,3 %	/	/	8480
Разлошка	4552/ 74,1 %	1420/ 23,6 %	45/ 0,7 %	129/ 2,1 %	5/ 0,1 %	6121
Светиврачка	8286/ 88,9 %	/	906/ 9,6 %	145/ 1,5 %	/	9397
вкупно	35048/ 78,4 %	4538/ 10,5 %	3184/ 7,3 %	459/ 1,1 %	555/ 1,3 %	43844

(од книгата на В.Јотевски, Националната афирмација...стр 156)

Вкупниот број ученици со македонска национална свест(и христијани и муслумани) е 39 586 (88,9 %) наспроти 3 184 "Бугари" (7,3 %) , 459 Цигани (1 %) и 555 други(1,27 %-највеке Турци и Евреи).

Не е познато да имало наредба за задолжително запишување на децата како Македонци а и постоењето на 3 184 кои се запишале Бугари покажува дека бугарската идентификација не била забранета. Не се познати _никакви репресалии врз оние што се запишале Бугари (за разлика од репресалиите врз ученици што се декларирале како Македонци во 60-тите и 70-тите години). Резултатите го потикнале бугарското министерство за просвета _да преземе чекори за воведување на Македонски јазик и историја во училиштата во Пиринска Македонија што се реализирало во следната година.

Резултатите на овој попис споредени со оној на населението _наведуваат на размисла. Децата се секогаш поотворени и храбри, помалку се сообразуваат со општествените наслојувања и повеќе се бунтуваат против неправдата одколку возрасните. Тие не само што не се бунеле при спроведувањето на пописот (уште еден сигурен знак дека тој бил спроведуван демократски!) но и храбро по детски ја исказале својата националност-нешто што нивните родители напатени и наплашени од 34 годишниот терор и несигурни во иднината не секогаш наоѓале храброст да го направат. Така резултатите од пописот на населението во 1946 г. за пиринскиот крај навистина не ја

одразуваат доволно точно свеста на населението бидејки поради инертниот страв многу луѓе со македонска свест се декларирале како "Бугари"!

Познато е исто така дека БРП-комунисти во тој период во однос на Македонците се придржуvala до принципот на национално самоопределување, поради што била остро критикувана од македонските патриоти во Бугарија. Тие поаѓале од фактот дека 34 години Македонците во Бугарија биле бугаризирани па директната примена на принципот на самоопределување значел обид да се озаконат резултатите на таа асимилација. Тие баарале културно просветна работа и време за да се надминат последиците од бугаризацијата, Македонците да добијат доволно информација за да можат да преценуваат објективно и дури тогаш да се примени принципот на самоопределување. Притоа укажувале на фактот дека 99 % од населението во Пиринска Македонија е Македонско и затоа не може таму да станува збор за Бугари туку за бугаризирани Македонци(писмо на Г.Мадолев до ЦК на БРП(к)). Таквите нивни ставови не биле земени во предвид и бугарските власти продолжиле да го применуваат принципот на самоопределување подржувајќи го на таков начин резултатот на 34 годишната асимилација-бугарската национална определба меѓу Македонците. (Таквата определба е потврдена на петнаесетиот пленум на ЦК на БРП(к) од 13.07.1948 г. во заклучоците "т.6 Да му се остави на населението во Пиринскиот крај самото слободно да ја определува својата националност").

Тоа посебно ке дојде до израз по резолуцијата на Информбирото во летото на 1948 г. против Југославија по која е укината минималната културна автономија во Пиринска Македонија и асимилацијата (неофицијално) е возобновена. По 1948 г. бугарската власт официјално признава постоење на македонска нација (со многу оградувања) а неофицијално ја негира. Следниот попис на населението што исто се премолчува од бугарска страна е спроведен во декември 1956 г. во поинакви услови. Македонецот Г.Димитров е мртв. Сталинистот Червенков е одстранет. Начело на БКП застанува Тодор Живков, водач на нејзиното националистичко крило и отворен националист. Новиот попис е замислен од него како начин на кој да се покаже непостоењето на македонската национална свест во Бугарија. Како фанатичен бугарски националист тој бил апсолутно сигурен дека Македонците се чувствуваат Бугари и при слободно изјаснување тоа ке го декларираат. (Интересен е еден случај расказан од самиот Живков во неговите спомени. Пред пописот кога бил на посета во град Гоце Делчев го почастиле со местна ракија и тој наздравил со зборовите:"силна е ,влече на југ". Присутните го аплодирале. Тоа тој го сфатил за несомнен знак за бугарските чувства на населението(?!што доволно зборува за него како личност па не треба коментар). Затоа тој бил посебно заинтересиран пописот да се спроведе слободно. Во инструкциите за контролорите на пописот во однос на Македонците директно стои дека секој сам си ја одредува националната припадност (в'прос 8 б) а тајната на податоците била

загарантирана. Токму ова е причината резултатите од овој попис во Бугарија упорно да се премолчуваат. Никој не може да се пофали дека на него бил присилуван(што во 1946 г. теоретски сепак може да се прими во поединечни случаи, но од страна на локални македонски патриоти а не на властта). Еве ги и резултатите од пописот.

	НР Бугарија		Благоевградски округ	
Вкупно	7 613 109	100,00 %	221 015	100,00 %
Бугари	6 506 541	85,47 %	93 671	33,33 %
Македонци	187 789	2,47 %	178 862	63,64 %
Цигани	197 789	2,52 %	4 774	2,16 %
Турци	656 025	8,62 %	3 219	1,46 %

Национална структура на населението во Пиринска Македонија според тој околии истиот попис

Околии	Македонци	Бугари	Други
Санданска	89,49 %	7,51 %	3,00 %
Петричка	82,64 %	15,15 %	2,16 %
Благоевградска	52,18 %	45,08 %	2,71 %
Разлошка	45,18 %	39,05 %	11,92 %
Гоцеделчевска	45,77 %	49,45 %	4,77 %
вкупно	63,64 %	33,33 %	3,03 %

Резултатите се близки до оние од ученичкиот попис во 1946 г. само што Македонците муслумани по необјасниви причини се запишани како Бугари. Присутноста на 33,33 % Бугари ја потврдува слободноста на пописот во однос на Бугарската самоопределба. Во времето на зацврстена и апсолутна комунистичка диктатура доколку власта сакала резултатот би бил 99 % Македонци а не одвај 63,64 %.

Во врска со ова сакам да наведам и еден спомен на татко ми Иван кој за време на пописот живеел во селото Раздоло, Каршијака во Пиринска Македонија. "Немаше никакво насилиство. Беше слободно. Сите во селото се изјаснија како Македонци, само еден Георги се запиша Бугарин. Оттогаш сите во селото го викааа "Горги-бугарино."

Резултатите од пописот не го обесхрабриле Т.Живков. По одстранување од власт на Македонецот Антон Југов(1959) иближувањето со Тито, тој во март 1963 г. на пленум на ЦК на БКП прочитал свој реферат во кој ја негирал македонската самобитност. Идеолозите на БКП свесни за реалноста го примиле со молчење а повекето присутни во своите говори де факто не се согласувале со него и ако формално му дале полна поддршка. Користејќи се со силата на својата позиција (премиер и шеф на БКП) тој ги наметнал своите ставови и пленумот "дошол до заклучок" дека Македонците во Пиринска

Македонија се чисти Бугари (се разбира никој и не помислил да ги запраша самите Македонци),дека не постои македонска националност и соодветно дека Македонската нација во Вардарска Македонија се изградува на "антибугарска" основа,како последица од асимилацијата _извршена од страна на српската буржоазија таму(?!) Колку и да _били нереални овие ставови сепак влегле во темелот на современиот бугарски национализам. Така Тодор Живков,познат во Бугарија како "тато" станал татко на бугарскиот неонационализам од кој бугарската власт е немоќна да се ослободи ден денеска.

Новите ставови на ЦК на БКП биле спроведени во живот по сите правила на комунистичката диктатура. Во 1964-1965 година се води масовна пропагандна кампања за бугарштината и против Македонската национална посебност. Во услови на секаков притисок е спроведен новиот попис на населението во 1965 г (година порано од вообичаеното!). Овој пат резултатите се во согласност со познатата комунистичка процентуална _шема: 99,5 % од _населението во Пиринска Македонија било изјаснето како "Бугари",а одвај ,0,5 % издржале да се запишат Македонци што скапо го наплатувале. Еден дедо ми раскажа дека кога дошле да го запишуваат и го прашале каков е по националност,рекол:Македонец.Му одговориле дека нема Македонци и може да се запише како Бугарин.Тогаш им рекол:"кога не може Македонец запишете ме Славјанин".Што се случило потоа не кажа но веројатно бил изјаснет како Бугарин. (Слични неутрални националности се користени од Македонците и во пописот од 1992 г. кога , ако не им било дозволувано да се запишат како Македонци во знак на протест често се запишуваат Ескими, Патагонци, Кинези и сл). Интересен е и случајот со претседателот на општинскиот совет во село Скрт-Петричко кој _во пописната карта своерачно допишал "По наредба на Бугарската Комунистичка Партија _изјавувам дека сум Бугарин " што многу го чинело и него и неговото семејство. Многумина биле тепани, заплашувани,многумина не биле ни прашувани, а уште посилно делувал стравот од властта. Всушност резултатите сами зборуваат за себе и не е потребен коментар. Тие покажуваат колку се плашел народот од властта и колку шанси имал да се запише различно од она што му го диктирале (што уште еднаш потврдува дека пописите меѓу 1946-1956 г. во кои 1/3 се декларираше како Бугари _били слободни). Во внатрешноста на Бугарија каде не можело да се води толку строга контрола по _тоа прашање како во Пиринскиот дел 8750 души се изјасниле како Македонци (во Пиринско се само 1 500).

Веднаш по пописот започнала кампања за _смена на пасошите во кои била означена Македонската националност, со такви во кои пишувало "Бугари". Притоа не биле поштедени ни оние што сепак успеале да се запишат Македонци-и тие добиле карти _како Бугари. Кампањата придружена со најгруб притисок, закани и насиљство траела три години, но дури до 1974 г. _се уште имало луѓе што одбивале да си ги сменат пасошите трпејќи ги сите негативни последици од тоа. Кога милицијата ќе запрела граѓанин со пасош

во кој стоела македонска националност таа пасошот го кинела и го казнувала "прекршилот" (таков е на пример случајот со Андон Андонов од Голешево на кој три пати му го кинеле пасошот за да го натераат да си го смени).

Претседателот на бившата Македонска Народна Федрална Организација (1943-1948) Никола Георгиев од Петрич (бивш концлогорист по македонското прашање) одкако го добил новиот пасош во кој бил означен како Бугарин одбил да го прими изјавувајќи дека не е негов (поради својата македонска национална свест тој бил гонет од властта и воопшто не му се заошувал работен стаж, а со него заедно било малтретирано и целото семејство).

Израз на таквите нови антимакедонски определби е одбивањето на Бугарскиот Писателски Сојуз во 1965 г. да потпише договор со Друштвото на Писателите на Македонија на бугарски и македонски јазик од што се гледа дека корените на јазичниот спор од последните години тргнуваат од Тодорживковата националистичка доктрина од шеесетите години.

На пленумот на БКП одржан на 26-27.12 1967 г. Т.Живков донесува програма за националистичко воспитување на народот. Предвидено е пропагандата да ги опфати сите сфери на човековата дејност и сите методи достапни за тоталитарната држава. На основа на оваа програма се врши планска денационализација на Македонците во Бугарија во наредните децении. Во шеесетите години се оформува Живковата концепција за единствена бугарска социалистичка нација. Во 1968 г. е донесена и званичната догма по македонското прашање во псевдонаучен стил (со премолчување и искривување на делови од историјата) во брошурата "Македонскија в'прос"-издание на Бугарската Академија на Науките. Академијата разбирливо "доаѓа" до апсолутно идентични сфаќања на историјата како немногу грамотниот Живков. Така македонската нација и "научно" е осудена на непостоење.

На ист начин е спроведен и пописот во 1974 г. и резултатите се слични. Само бројката на Македонците декларирали како такви во Пиринскиот дел се намалил три пати и стигнал 500, додека во внатрешноста на Бугарија немало промени. Така "Бугарите" во Пиринска Македонија станале 99,9 %.

Таквата политичка линија на Живков во осумдесетите години го доведе во судир и со турското малцинство. Само што сега проблемот не можел да се премолчи, како поради започнатите гласност и перестройка иближување со западот, така и поради присуството на силната турска држава спремна да ги заштити своите сонародници (за разлика од случајот со Македонците, чија држава се наоѓаше во рамките на централистичка Југославија без своја политика па не можеше да се застапува за своите сонародници без дозвола на Тито). Т. Живков пак "откри" дека всушност Турците во Бугарија биле асимилирани Бугари и им ги смени имињата. БАН пак ги прифати и "научно" образложи неговите откритија (справедливо е Т.Живков да биде посмртно примен за почетен член на БАН и да му се пресуди докторска титула бидејќи на два пати успеал да направи револуционерни научни откритија

посрамотувајки ги титулираниите бугарски историчари и учејки ги како "треба" да работат). Тоа доведе до познатото бегање на 500 000 Турци од Бугарија. Со тоа етничко чистење Живков е всушност претеча и учител на Слободан Милошевиќ. Случајот со турското малцинство го илустрира и случајот со македонското малцинство пред тоа. И Македонците даваа силен (дури и вооружен) отпор. Организации постоела во секое населено место и секое училиште, но во времето на најдив комунизам и во екот на студената војана тие немаа никаква шанса.

Во јануари 1990 г. бугарскиот парламент од немајкаде делумно се коригира спрема турското малцинство но во однос на Македонците на 07.03 1990 г. го потврди тодорживковиот став дека македонското малцинство е "непостоечко" и "нема ниту историски, ниту правни, ниту какви и да било други основанија да се бара такво малцинство" во Бугарија. Програмата за националистичко воспитување на народот имаше дадено "богати" плодови. И покрај изјавите на министерот за надворечни работи Бојко Димитров, дека "доколку станува прашање за етничкото самосознание, во условите на демократизација кај нас нема никакви пречки за слободно изразување на волјата" дадена на 16.02 1990 г., појавата на македонските организации и нивните акции во март и април истата година се дочекани крајно непријателски и со етикетирање "предавство, родоотстапништво" и сл. а во мај се преземени директни чекори за нивна забрана (само намесата на меѓународниот фактор ги спаси овие организации од целосно уништување). Така се покажа дека правото на самоопределување (според бугарското сфаќање) важи за Македонците само ако се изјаснат како Бугари но доколку се дрзнат да го искористат за да се декларираат како Македонци ќе бидат прогласени за предавници на "својата" нација. Се покажа исто дека наспроти зборовите на министерот основна пречка "за слободно изразување на волјата" е токму државната власт и бугарскиот национализам.

Официалните антимакедонски ставови не се променија „ниту по пописот од 1992 г кога според последните официјални податоци 10 803 души се декларирале како Македонци (на 8 000 од нив властите не им ја признаваат националната определба бидејќи како мајчин јазик го посочиле бугарскиот при што пак се обидуваат да ги озаконат резултатите од асимилацијата). Тоа меѓутоа ни најмалку не им смета на бугарските влади по секој повод најофицијално да тврдат дека во Бугарија нема Македонци и македонско национално малцинство.

Пописот во 1992 г. е спроведен во услови на забранети и прогонувани македонски организации, насиљства над нивните членови и масовна антимакедонска пропаганада. Не е направено ништо да се намали со децении насадуваниот страв. Податоците не се тајни. Нема посебна графа "Македонец" (макар што во сите претходни пописи Македонците постојат!) додека се запишани со посебна графа малцинства од 2-3 000 души. Допуштени се бројни прекршици. Често преброятелите воопшто не ги ни прашале

граѓаните а директно ги запишуваат како Бугари, па морало похрабрите да протестираат. Чести се и случаите кога преброителите ги агитирале оние што се изјасниле како Македонци дека тоа е неправилно и дека се тие Бугари. Во еден случај го замолиле запишувањето да не инсистира да се запише како Македонец "зашто ќе треба после се да препишам од почеток"! Во друг случај се обиделе да запишуваат со молив па морало запишувањето да протестираат (и двата случаја се од Сандански). Не се објаснувало добро за да разберат луѓето кои сакале да се декларираат како Македонци дека тоа можат да го сторат во посебната графа "други", а едноставно им нуделе да ги запишат како други, што нормално се сфаќа во смисла да ги запишат под некое од другите малцинства (Турци, Цигани и др.) поради што некои се согласувале "подобро" да ги запишат како Бугари. Насред пописот во локалните медији се кренал голем шум за опасноста од македонизмот и запишувањето на луѓето како Македонци и ја повикувале властта да преземе сериозни мерки против оваа "национална опасност".

Интересно е дека тие изнесуваат неофицијални податоци што многу се разликуваат од официјалните. Според нив: "во гр.Петрич 30 % се запишале како Македонци"(т.е. 12-13000); "во Благоевград 9 000 души се запишале Македонци"; "во некои сандански села до 80 % од населението се запишува како Македонци" и слично. Тоа никако не може да се усогласи со излезните по големо задочнување официјални резултати за само 10 803 Македонци во Бугарија. Кога и во најголемиот притисок во 1964 - 1974 г. надвор од Пиринска Македонија се запишуваат Македонци 7-8 000 души, би испаднало дека сега само 3 000 души во Пиринска Македонија се запишале како Македонци што е очигледна невистина (само членовите на разните македонски организации таму со своите семејства се над 5 000 души). Затоа и македонските организации во Бугарија не ги признаваат официјалните резултати од овој попис (а исто и оние во 1965, 1974 г) како добиени од недемократски спроведен попис и дополнително фалсификувани. За одбележување е дека меѓу последниот и предпоследниот попис има пауза од 18 години наместо нормалните 10 што го издава стравот на властите од евентуалните резултати.

И друго чуди во последниот попис-присуството на околу 80 000 души запишани како "други" макар што сите малцинства(освен Македонците) си имаат посебна графа!

Можеме да заклучиме дека Македонците се присутни независно од притисоците на сите шест пописи од 1946 г. до сега па одрекувањето на нивното постоење денес во Бугарија едноставно е лага (и тоа неверојатно цинична) и плод на ирационален шовинизам. Причината за таквото негирање е очигледна: македонската национална свест во Пиринска Македонија (која од турска поминала директно под бугарска власт) не може инаку да се објасни освен како изворна и наследена од самиот народ од минатото а не привнесена однадвор и вештачка како што очајнички бесмислено се обидуваат да

докажат бугарските национални идеолози. Македонската свест во Бугарија е живиот доказ, фактот што ги замолчува сите бугарски националистички софистицизми за непостоењето на македонската националност.

Само пописите меѓу 1946-1956 г. се спроведени слободно а оние потоа во услови на груб притисок. „Дали Македонците со македонска свест во 95 % македонскиот Пирински дел се уште се мнозинство или како последица на асимилацијата станале малцинство (како свест) на својата територија, не знаеме бидејќи не постојат реални показатели за тоа (а за тоа се криви токму бугарските власти). На основа на повеќе лични набљудувања можам да констатирам дека голем дел од населението таму ги одбегнува "националните прашања" и честа е појавата на луѓе без своја национална свест чија девиза е: "каков ме запишат таков сум". Бугарската свест кај многумина што се декларираат како Бугари е мошне слаба: "штом живеам во Бугарија сум Бугарин-ако живеам во Турција ке бидам Турчин". Многу силен е стравот кај луѓето што се осеќаат Македонци тоа да го декларираат пред непознати луѓе.

Неопходно е Бугарија да преземе чекори за разбивање стравот меѓу Македонците (да признае постоењето на македонско малцинство кај неа, да изјави дека секој слободно без страв може и треба да се декларира според своето чувство и да постави посебна графа "Македонец" на пописите бидејќи бројката на Македонците е доволно голема) и да преземе мерки за смирување на нетреливоста на Бугарите во однос на Македонската национална посебност што во последните децении вештачки е создадена од страна на властите по програмата на Т. Живков -за да се реши проблемот демократски и по европски.

Веке постојат срамежливи знаци во позитивана насока но за жал мора да се констатира дека ирационалниот национализам во Бугарија е се уште премногу силен.